

**Almut Cobet**  
**Erste Bürgermeisterin**  
Hauptstr. 1  
73033 Göppingen

## Информативно писмо за еднократен задолжителен тест по летниот распуст во градинките Гөпинген

Почитувани дами и господа,

Пандемијата веќе подолго време не држи во неизвесност!

Уште повеќе радува фактот што стапката на инциденца во Гөпинген веќе неколку недели е многу ниска. Особено сме среќни што следуваат летните месеци и време за одмор и што повторно е овозможено и олеснато патувањето во странство. Ви посакуваме пријатни и релаксирачки летни денови и со нетрпение очекуваме да им посакаме добредојде на вашите деца во детските центри во новата школска година!

Со цел да продолжиме да го контролираме процесот на инфекција на најдобар можен начин и после отварањето на градинките, се воведува еднократна обврска за тестирање на децата за корона. Ова значи дека за сите деца при влегување во дневниот престој на градинката мора да се приложи негативен резултат на брз тест за коронавирус првиот ден после распустот за да им се дозволи да влезат и да престојуваат во градинката. Потоа, не се планираат дополнителни задолжителни тестови за децата.

Оваа обврска може да се исполни со презентирање на соодветен сертификат за негативен резултат од тестот (достапен кога тестот се изведува во официјален центар за тестирање, лекар или аптека) не постар од 48 часа.

**Datum:**  
23.08.2021  
**Bearbeiter:**  
Sandra Corveleyn  
**Aktenzeichen:**  
104/Cor  
**Telefon:**  
07161 650-0  
**Durchwahl:**  
2820  
**Telefax:**  
07161 650-48 2820  
**E-Mail:**  
SCorveleyn@goeppingen.de  
**Internet:**  
<http://www.goeppingen.de>



**Unsere Öffnungszeiten:**  
Mo: 08:00 – 13:00 Uhr  
Di, Mi, Fr,: 08:00 – 12:00 Uhr  
Do: 13:30 – 18:00 Uhr

Алтернативното спроведување на брз тест за Корона во градинка или самостојно спроведување брз тест дома, за жал, не е прифатливо .

Ве молиме за разбирање во врска со оваа неопходна мерка за да можете подобро да се заштитите себеси и другите.

Поздрав

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive signature that appears to start with 'Al' and ends with a flourish. The second part is a large, bold, stylized letter 'C'.

Almut Cobet